



## **МАКЕДОНСКА АЛИЈАНСА**

**Благоја Страчков 8, Скопје, Македонија**

Тел 02-321-1861 Факс 02-321-1906 alijansa@makedonika.org

*Ако работиш за Македонија, работиш за самиот себе*

### **ПРИСТАПНА ИЗЈАВА**

1. Име, татково име и презиме: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

2. Датум и место на раѓање: \_\_\_\_\_

3. Матичен број: \_\_\_\_\_

4. Занимање: \_\_\_\_\_

5. Адреса и место на живеење:

Улица и број: \_\_\_\_\_

Општина: \_\_\_\_\_

тел. дома: \_\_\_\_\_ на работа: \_\_\_\_\_

мобилен: \_\_\_\_\_ факс: \_\_\_\_\_

Е-пошта: \_\_\_\_\_

*Изјавувам дека слободно и доброволно пристапувам во Македонската алијанса.*

**Да живее Македонија!**